

СЕДМА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО НА СЗПМ

Резултатите непобитни и за почит - нападите неосновани



Постигнато е пензионерите да имаат достоинствен живот, подобар стандард и активна старост според европските стандарди

Милан Аџиески

Дека единството во редовите на СЗПМ е на највисоко ниво се покажа и на седмата седница на собранието, која се одржа на 24 март 2014 година. Од 68 члена на највисокиот орган на сојузот, 62 беа присутни, а сите одлуки беа усвоени едногласно, освен една, со еден воздржан и еден глас против.

На дневен ред на седницата беа извештајот за работата на сојузот и завршната сметка за 2013 година, каде што стои дека вкупните приходи изнесуваат 8.233.983 денари, а расходите 7.510.503 денари. Во извештајот на надзорниот одбор на СЗПМ стои дека во 2013 година се работело според законот, домаќински и рационално.

На седницата беше усвоена одлуката за утврдување на единствените критериуми за материјално-

Неосновани напади и негирања доаѓаат од поединци што имаат високи пензии, згрижени семејства и ги уживаат сите придобивки за кои се избори Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија со целокупното членство и со помошта на сите фактори во државата, рече во своето обраќање, меѓу другото, претседателот Драги Аргировски на седмата седница на собранието на СЗПМ

финансиско работење на здруженијата на пензионерите, членки на СЗПМ, како и на самиот сојуз.

Сумирајќи ги резултатите на сојузот, претседателот Драги Аргировски во своето воведно обраќање кон присутните рече дека во 2013 година е постигната најважната цел на пензионерската организација, а тоа е остварување на програмските задачи за заштита и унапредување на правата од пензиското осигурување. Меѓу другото, постигнато е пензионерите да имаат достоинствен живот, подобар стандард и активна старост според европските стандарди.

НЕОСНОВАНО НЕГИРАЊЕ НА ПОСТИГНАТОТО

- Нашите цели се јасни, а нашето дејствување транспарентно, затоа зачудува што во јавноста, одвреме-навреме, се јавуваат непримерни критики и негирања на нашите постигнувања. Сето тоа, најверојатно, е резултат на несоодветна информираност на одредени структури, кои не им се ра-

дуваат на нашите успеси, на кои можат да ни позавидат и многу побогати и поразвиени општества, бидејќи ние сме богати со дух, енергија и со правичност. Такви критики неодамна изнесе Партијата на обединети пензионери и граѓани, тврдејќи дека нашите постигнувања не се реални и вистинити, туку се со предзнак на популизам, дека ништо особено не е постигнато за подобрување на положбата и стандардот на пензионерите, а беа изнесени и други невистини. Уште повеќе неразбирливи се нивните изјави, но и нивната програма, каде што се тврди дека партијата е формирана за да ги заштити пензионерите од оние што не покажале слух за нив, а тоа, според нив, е раководството на СЗПМ! Ваквите изјави се далеку од реалноста, затоа што оние што го тврдат ова имаат високи пензии, згрижени семејства и ги уживаат сите придобивки за кои се изборил сојузот - рече Аргировски.

Продолжува на стр.2-3

ФАКТИ

Просечната пензија од 7.683 денари во 2006 година, сега, во 2014-та, е зголемена на 12.455 денари (202 евра), што е пораст од 62 отсто. Најниската пензија во овој период е зголемена од 4.330 денари на 7.620 денари, или за 76 отсто, а највисоката од 27.606 денари во 2006-та стана 36.000 денари, или за 30,43 отсто. Значително поголем број пензионери со задоволство го прифатија и дополнителното усогласување на пензиите по 600 денари на секој пензионер, што за 11 месеци од годинава кумулативно изнесува по 107 евра, а тоа се средства од буџетот, а не од пензискиот фонд. Според податоците на Државниот завод за статистика, ако се применеше само редовното тековно усогласување

на пензиите, тие ќе се зголемија од 1 до 3 денари. Поради тоа дополнителното усогласување на пензиите резултира со позитивен одраз врз стандардот на пензионерите.

Значајна бројка на пензионери во Р. Македонија, што опфаќа над 150.000 пензионери што имаат пензија помала од просечната, од 2013 година доби право на бесплатно болничко лекување, а над 28.000 пензионери со пониски пензија користеа и ќе користат седумдневна бањско-климатска рекреација. Старите луѓе во Скопје, Битола, Прилеп, Велес, Кочани и во други градови имаат и бесплатен автобуски превоз во одредени денови, со тенденција да се зголеми и бројот на градови, но и на денови.

ПРОСЕЧНИ ПЕНЗИИ

Во Хрватска 300 евра, БиХ 170 евра, Србија 200 евра, во Бугарија, Албанија и во Косово 150 евра. Ова е доказ дека просечните пензии во Македонија со 202 евра не се најниски

Заклучок од сето она што се случуваше и дискутираше на отчетната седница беше дека сојузот чекори по вистинскиот пат, кој е транспарентен и успешен, а за тоа се доказ постигнатите резултати

МЕТОДИЈА ТОШЕВСКИ

Горди сме на постигнатото, но секогаш може да биде и подобро

СЗПМ со право може да се гордее со постигнатата раздвиженост на пензионерите, како во културните и спортските активности така и на пикник-средбите и екскурзиите, на секојдневните дружења во клубовите, во општествените активности со локалните заедници и друго, рече, меѓу другото, во своето излагање Меријана Тошевски, потпретседател на ИО на СЗПМ. Осврнувајќи се на квалитетот на животот на пензионерите, Тошевски истакна дека постигнувањата се евидентни, што не значи дека секогаш не може да биде подобро. Меѓу другото, тој го истакна интензивното залагање на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија за изградба на што повеќе пензионерски домови и домови за стари лица, кои ќе им обезбедат сигурност на пензионерите и старите лица.



ЗП-ГОРЧЕ ПЕТРОВ

2013 - најуспешна за здружението

Љубинко Ристов

На 28 март Здружението на пензионерите од Горче Петров ја одржа својата отчетна седница во присуство на потпретседателот на собранието на СЗПМ, Бесник Поцеста, потпретседателот на извршниот одбор на СЗПМ, Методија Тошевски, и гости од здруженијата на пензионерите од Штип, Тетово, Сарај, Дебар и од Тафталице. На седницата присуствуваше и градоначалникот на општината Горче Петров, Сокол Митровски, со кого здружението одлично соработува и со чија помош во 2013 година се отворија два клуба на пензионери и клуб за дневен престој.

На седницата најнапред водено излагање по извештајот за работа на ЗП-Горче Петров поднесе претседателот на извршниот од-

бор Методија Новковски, кој истакна дека 2013-та е една од најуспешните години за здружението, во секој поглед. Имаше доста активности, а и наследените долгови се вратени. На седницата беше заклучено да се побара медијаторство за решавање на спорот со ЗП-Карпош, а и да се поведе иницијатива за измени на статутот на ЗП-Горче Петров.

Пофални зборови за резултатите што беа постигнати во ЗП-Горче Петров искажаа и потпретседателот на собранието на СЗПМ, Бесник Поцеста, и потпретседателот на извршниот одбор на СЗПМ, Методија Тошевски.

И градоначалникот Сокол Митровски го искажа своето задоволство, како од соработката така и од постигнувањата на своите највозрасни жители.



СЕДМА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО НА СЗПМ

Резултатите непобитни и за почит - напади



Претседателот на СЗПМ Драги Аргировски

Продолжение од стр.1

Тој истакна дека ни таа партија, ни нејзиното раководство, ни кои било друг, не се репрезенти на пензионерите и на граѓаните, за кои тврдат дека ги претставуваат, туку тоа е Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија, кој има 254.000 члена.

- Ако толку се грижат за стандардот на оваа популација, каде беа за да го кажат своето мислење, да го покажат својот отпор кога пензиите го допреа минимумот од под 50 проценти? Каде беа да го кажат своето „не“ кога пензиите не се исплаќаа редовно? Каде беа овие душегрижници и таканаречени водачи, припадници на една малобројна партија, минорна во однос

СТАНКА ТРАЈКОВА, СЕКРЕТАРКА НА ИО НА СЗПМ

СЗПМ - сериозен субјект во граѓанското општество

Резултатите што ги постигнува сојузот покажуваат дека СЗПМ е сериозен субјект во функционирањето на граѓанското општество во Р. Македонија. За да не звучи како празна реторика ќе истакнам неколку реални и вистински чекори, а тоа се постигнувањата во заштитата на стандардот на пензионерите преку разни проекти и активности, како што е заштитата на стекнатите права од ПИО, редовната исплата на пензиите и нивното усогласување. На тој план заложбите на сојузот се кон обезбедување солвентен пензиски систем, поддршка на вработувањето, подобрување и контрола на плаќање на придонесите за ПИО, односно плаќање на придонесот на реална, а не на најниска основица, како што се случуваше од 1993 година, па наваму, период во кој беа регенирани пониски пензии. Значајно место во активностите на СЗПМ се прашањата од здравствената заштита, со основно барање лицата над 65 години да бидат ослободени од секаков вид партиципација, право што пензионерите го имале порано и др.



СЗПМ ВО 2014 ГОДИНА

Успешни подготовки за ревиите и за спортските натпревари

Калина С. Андонова

Песната, музиката и играта, како и спортските активности, се содржина на пензионерските дружења низ годините. Иако во поодминати години, нивните собири не поминувале без песна и оро, без нат-

превар на кој си ги испробувале и интелектуалните и физичките способности, играјќи шах или кој побрзо трча, кој подалеку фрла, а кој подалеку скока.

Во организација на СЗПМ годинава ќе се одржат 12. по ред регионални ревиите на песна, музика

и игри и без една, цели дваесет години, откако се одржуваат спортските натпревари на разни нивоа и завршната пензионерска спортска олимпијада.

Да се биде домаќин на регионалната ревија на песна, музика и игра или на регионален спортски

Да се биде домаќин на регионалната ревија на песна, музика и игра или на регионален спортски натпревар за секое здружение претставува посебна чест. Од овие причини мора да се води ред, за да можат сите да ја доживеат оваа привилегија. Но за успешноста не се трудат само пензионерите и здруженијата, туку помагаат и градоначалниците и општините

натпревар за секое здружение претставува посебна чест. Од овие причини мора да се води ред, за да можат сите да ја доживеат оваа привилегија. Но за успешноста не се трудат само пензионерите и здруженијата. Во организацијата, во обезбедувањето што подобри услови помагаат и општините и градоначалниците, бидејќи деновите кога се одржува пензионерска ревија или спортски натпревар се празници за сите, за целиот град, за бабите и дедовците, но и за внуците! Извршниот одбор на Сојузот на



здруженијата на пензионерите на Македонија ја потврди определбата на комисијата за култура и годинава да се одржат шест регионални ревиите, и тоа на 3 мај во Берово, на 9 мај во Свети Николе, на 15 мај во Неготино и на 20 мај домаќин е Солидарност-Аеродром. Во текот на мај ќе се одржат регионални ревиите во Струга и во Горче Петров.

Републичката ревија на песни, музика и игри ќе се одржи на 10 ју-



те неосновани

на сојузот. Такви поединци има и ќе ги има секогаш, и во опозиција и во позиција, но на сите нив треба да им биде јасно дека СЗПМ, иако не е партија, за разлика од државите на Балканот, каде што се формирани вакви партии, пензионерите во Република Македонија имаат евидентно поголеми резултати и постигнувања на сите полиња од секојдневниот живот - рече Аргировски.

СЗПМ има потврден дигнитет и кредибилитет во земјата и надвор од неа, а тоа некому му пречи и затоа нè напаѓа. Притоа, се поставува прашањето зошто токму сега се толку чести овие напади и измислици. Можеби тоа е поради предизборното или поради нечии лични интереси?!



ЗП-ОХРИД



Песни и стихови посветени на пролетта

Крсте Спасески

Здружението на пензионери, преку активот на пензионерки, пречекот на пролетта го одбележа пригодно, со музичко-рецитаторска приредба. Во присуство на голем број пензионерки, мајки и учителки од повеќе основни училишта, во Клубот на пензионерите во Охрид, група ученици од основните училишта од градот пееја песни и рецитираа стихови посветени на пролетта, со сите нејзини убавини и карактеристики, како најубаво годишно време. Под менторство на пензионераната учителка од ОУ „Св. Климент Охридски“, Ристана Мојска, групата ученици го изведоа рециталот „Здраво пролет - децата пеат и рецитираат за бабите и за дедовците“. Рециталот го презентираа учениците: Александра и Софија Петреска, Лубица Јова-

носка и Јованче Танески од ОУ „Христо Узунов“, Нина Наумовска и Андреј Трајкоски од подрачната паралелка „Далјан“ и Ева Трифуновска од ОУ „Григор Прличев“.

Сцената на која го изведоа рециталот беше илустрирана и со голем број цртежи на тема - пролет, изработени од менторката Ристана Мојска. Оваа скромна музичко-рецитаторска приредба, посветена на доаѓањето на пролетта, топло и срдечно беше поздравена од присутните пензионерки, во чие име и во името на ЗП-Охрид и Дебрца на учениците им се заблагодарија претседателот на извршниот одбор Горѓи Трпчески и претседателката на Активот на пензионерки Ружа Бале-ска. Приредбата, истовремено, беше организирана и во рамките на проектот „Меѓугенерациска соработка“, кој се одржува веќе втора година.

ЗП-СТРУГА

Ново раководство на активот на пензионерки

К. Спасески

Поради завршување на мандатот на досегашното раководство, активот на пензионерки при ЗП-Струга избра ново раководство. Во согласност со статутот на здружението, новото раководство има пет члена. За претседателка на активот едногласно е избрана Елисавета Лазареска, која истовремено е и член на извршниот одбор на здружението. Во новото раководство се избрани и Павлина Кузмановска за потпретседателка, Надежда Четороска за секретарка, а за членови Лубица Настоска и Маре Матоска.

Изборот на новото раководство на активот на пензионерки е прифатено и потврдено и од извршниот одбор на здружението. Истовремено им е упатена и благодарност на досегашното раководство и на претседателката Вера Стојаноска, кои успешно раководеа со активот на пензионерки во изминатите четири години.

На изборниот состанок е донесена програма за работа на активот на пензионерките за 2014 година. Како што рече претседателката Лазареска, во програмата годинава ќе доминираат активности од хуманитарен, културен, социјален, спортски и ревијален карактер, потоа соработката со други активности, а пред сè активноста со солидарен карактер, бидејќи 2014 година од СЗПМ е прогласена за година на солидарноста.

Активот на пензионерки од Струга годинава ќе има и поголе-

ма одговорност и работа, бидејќи, според претседателката Лазареска, ЗП-Струга годинава ќе биде домаќин на фолклорната ревија од четвртиот, западен регион, на која годинава, покрај Охрид, Кичево, Македонски Брод и Дебар, ќе учествуваат и Лабуништа и новоформираното здружение од Вевчани.

Струшкиот актив на пензионерки во текот на мај ќе организира средба на пензионерки од речиси 20 здруженија од државата, на која се очекува да присуствуваат околу 500 пензионерки и пензионери.

Инаку, во рамките на активот на пензионерки активно работи фолклорната група „Распеани стружани“, која редовно настапува на фолклорните ревији и има забележителен успех, со настап со староградски струшки бисери и изворни албански песни и ора.



За претседателка на активот едногласно е избрана Елисавета Лазареска

МИНИСТЕРОТ СПАСОВ ВО ПОСЕТА НА КАТЛАНОВСКАТА И НА ДЕБАРСКАТА БАЊА

Пензионерите задоволни од приемот и од условите во бањите

Калина С. Андонова

Со проектот „Бесплатна бањско-климатска рекреација“ годинава планираме да опфатиме околу 5.500 пензионери што ќе ја искористат оваа бесплатна услуга, а која се состои од шест полни пансиони, бесплатен превоз, здравствени прегледи и бањски третмани. Особено е важно што пензионерите што досега ја користеа оваа услуга и со кои остварив средба се навистина задоволни од реализацијата на овој проект и од условите што ги нудат бањите во Македонија - истакна министерот Спасов, кој на 22 март ги посети и пензионерите што престојуваат во Дебарски бањи Цапа (Бањиште). Притоа министерот Спасов рече дека проектот е опфатен со програмата за работа на Владата на РМ за 2011-2015 година, во областа на социјалната политика, и дека средствата за овој проект се обезбедени со буџетот на РМ за 2014 година. Исто така, Спасов истакна дека проектот се реализира веќе петта година и дека во изминатите години со овој проект биле опфатени над 22



Со овој проект досега биле опфатени над 22 илјади пензионери, рече министерот Спасов

илјади пензионери, а тој ќе продолжи и во наредните четири години.

Во Дебарски бањи Цапа министерот Спасов најави дека вакви проекти, со кои се подобруваат социјалниот живот и здравјето на пензионерите, ќе има и во иднина.

На средбата присуствуваше и Бесник Поцеста, потпретседател на собранието на СЗПМ, кој го изрази задоволството од успешноста и од

корисноста на овој проект.

Корисниците на оваа бесплатна бањско-климатска рекреација се задоволни од условите и од приемот и во Негорски бањи и во бањата „Цар Самуил“ кај Струмица, јавуваат дописниците. За многумина од нив ова е ретка можност да се дружат и да излезат од дома, но и бесплатно да си го подобрат здравјето во третата животна доба.



ни во Универзалната сала во Скопје. Овие ревији и годинава Министерството за култура ги прогласи за манифестации од национален интерес во културата за државата, за што пензионерите се чувствуваат почесно и гордо.

Одредени се и домаќини на регионалните спортски натпревари што ќе се одржат на 22 мај во Свети Николе, на 25 мај домаќин ќе биде ЗП ОВР-Скопје, на 30 мај ЗП-Бутел, на 31 мај ЗП-Злетово, на 14

јуни ЗП-Берово, на 18 јуни ЗП-Македонски Брод и на 21 јуни ЗП-Крушево, а во овој период ќе се одржи и регионален натпревар на кој домаќин ќе биде ЗП-Богданци.

Републичките 19. спортски натпревари ќе се одржат на 6 септември, а домаќин ќе биде ЗП-Тетово.

Дотогаш сите интензивно ќе се подготвуваат за на крајот сите да бидат победници. Ќе победат дружењето, песната, орото, соживотот и активното стареење.

ПАВЛИНА ИЛИЈЕСКА, АКТИВНА И КРЕАТИВНА И ВО ТРЕТАТА ДОБА

Создава и подарува слики за духовни патувања

Иако е пензионерка, прилепчанката Павлина Илијеска не мирува. Својата креативност ја изразува преку создавањето уметнички дела, од кои дел подарува, а дел изложува. Досега имала три самостојни изложби во Лерин, Грција, каде што живее и работи. Уште како ученичка била наградувана за своите ликовни творби, слики и скулптури, а љубовта кон уметноста ѝ ја пренел наставник Стеван Василески. Сепак животот ја однел во други води, но од пред 15 години повторно му се вратила на сликањето.

- Кога-тогаш она што го носиш во душата излегува на виделина. Почнувајќи од 2006 година, сликањето на платно ми стана секојдневие. Среќна сум што нереализираната љубов од младоста ми стана преокупација во зрелите години - вели Павлина.

Оваа неуморна жена по неколкугодишното живеење во Солун, во последните три години се пресели во Лерин.

- Сега, од 2006 година, исклучиво сликам акрилик на платно. Ѓи овековечувам морето, реката, планината. Она што сакам да го постигнам со моите слики е гледачот да патува низ нив. Моите чувства едноставно ги оставам на платното, а тие едноставно допираат до гледачите - вели оваа неуморна жена.



Кога ги подарувам сликите како да дарувам дел од себе, вели Павлина

Да се биде уметник, според неа, значи она што го чувствува во себеси да им го подариш на другите, но и во буквална смисла на зборот.

- Кога ги подарувам сликите како да дарувам дел од себе, од мојата љубов, смиреност, од мојата душа. Нема пријател во родниот град, во Грција, кому не сум му дарила моја творба. Подарувам и преку Црвениот крст. Мое дело има и во Старскиот дом во Лерин - додава уметницата.

Илијеска интензивно работи на нови дела за да се претстави пред прилепчани.

Ка.М.

КУМАНОВСКИТЕ ПЕНЗИОНЕРИ ВО НЕГОТИНО

„У кафанче карши Станче“ ја насмеа публиката до солзи

С. Ламбаша

На Светскиот ден на театарот, 27 март, по покана од Културниот центар од Неготино, ја прикажавме кабаретската претстава „У кафанче карши Станче“, која првпат е поставена и изведена во 2008 година, по текст од Миланка Миловановиќ-Зафировска и Новко Петрушевски. Со малку изменет текст, додадени нови ликови, а во соработка со пензионираниот афирмиран кумановски режисер Лазо Ѓорѓевиќ, претставата беше успешно презентирана пред неготинската публика.

Во кафеански амбиент, шанк со пијалаци, маси, столови, музика и гости со различни карактерни особини, кои ги отсликуваат нивниот менталитет и времето на настанот, на кумановски дијалект, актерите-пензионери ги прикажаа случките од тогашното време низ хумор и сатира, сето тоа зачинето со музика и песна во едночасовна претстава, а резултат на тоа беше силниот аплауз од гледачите, меѓу кои имаше многу пензионери.

По завршувањето на претставата, Мирјана Јованова, директорката на Центарот на култура во Не-

готино, во книгата на впечатоци запиша: „Прекрасна театарска претстава со која пензионерската група од Куманово ни ја разубави вечерта, нè насмеа и ни ги наполни срцата со позитивна енергија. Ви благодариме и ви посакуваме многу вакви претстави во иднина“.

Претседателот на ЗП-Неготино, Перо Зафирчев, на крајот се качи на сцената за да честита.

-Првпат ја гледам оваа претстава, која е многу релаксирачка и интересна за сите генерации. Не почувствуваме кога помина времето, бидејќи изведбата беше прекрасна - рече Зафирчев.



Од претставата во неготинскиот театар

ПЕТАР АЛЕКСОВСКИ-ПЕПО, ИСТАКНАТ СПОРТСКИ РАБОТНИК

Македонија има многу спортски ѕвезди

Перо Миленкоски

Станува збор за човек што својот живот целосно им го посветил на физичката култура и спортот, како значајни благодати за секој човек. Затоа го радува постојаната грижа на СЗПМ за создавање услови за одмор, спорт и рекреација за своите членови. Во младоста бил фудбалер, гимнастичар, ракометар, атлетичар, пингпонгар, а повремено и боксер. Од неговите резултати ќе споменеме само еден: во Марибор во 1956 година бил државен шампион во фрлање диск во рамките на партизанскиот повеќебој. Како педагог со успех работи во гимназијата „Јосип Броз-Тито“ во Скопје, раководејќи со шест спортски секции; како тренер бил ангажиран во повеќе ракометни клубови итн. Таквата посветеност на физичката култура и спортот го мотивирала да го проширува своето образование, така што во 1978 година во-нредно дипломирал на Факултетот за физичка култура во Сараево.

- Спортот ме привлекуваше уште во моето детство во Кавадарци. По

Успеав да ги отргнам од заборава нашите спортисти - учесници на Олимписките игри и на други големи натпревари, вели Петар Алексовски-Пепе, спортист, педагог, тренер и автор на две монографии за постигнувањата на нашите спортисти во земјата и во странство

преселбата на моето семејство во Скопје (1945 година), почнав да тренирам во пионерската школа на ФК Вардари и го бранев голот на Пролетер, а потоа и на ФК Тиквеш од Кавадарци. Паралелно со фудбалот се јавил интерес и за други спортски дисциплини - се секава нашиот соговорник.

Покрај голем број анализи за состојбата во физичката култура, има подготвено и две вредни моногра-

фии: „Македонските спортисти на Летните олимписки игри во дваесеттиот век“ и „Бисери на македонскиот спорт 1945-2000“, кои беа топло поздравени од нашата спортска јавност.

ВО СПОРТОТ И МАЛИТЕ ЗЕМЈИ МОЖАТ ДА БИДАТ ГОЛЕМИ

- Претставувајќи ја хронологијата на учеството на македонските спортисти на Олимписките игри, Петар Алексовски-Пепе ја збогатува историографијата на олимпизмот - нагласи д-р Васил Тупурковски, претседател на МОК, во 2002 година, по повод излегувањето на монографијата.


Да се прочита оваа интересна монографија значи да сретнеме галерија имиња на наши спортисти, кои почнувајќи од шеснаесеттите ЛОИ го прославуваа името на нашата земја. На нејзиното чело се наоѓа прославениот голман Благоја Видиниќ-Бане, кој во Мелбурн, бранејќи го голот на тогашната југословенска репрезентација, се закирил

со сребрен медал. Списокот наречен гордост завршува со борачот Могамед Ибраимов, носител на бронзен медал од Сиднеј 2000 година. Македонските борачи, фудбалери, кошаркари, пливачи и други спортисти му докажуваа на светот дека во спортот и малите земји можат да бидат големи.

ЗЛАТНИТЕ СТРАНИЦИ НА СПОРТСКАТА ИСТОРИЈА

- Тие талентирани момчиња и девојки ги испишуваа златните страници на македонската спортска историја. Затоа во 2008 година ја објавив и втората монографија за нашите спортски бисери од 1945 до 2000 година - вели овој спортски хроничар, кому творечкиот ангажман му ја осмислува третата доба од животот.

И оваа монографија, која Пепе ѝ ја посветил на својата сопруга Магдалена Алексовска-Нина, една од врвните спортистки-гимнастичарки на Македонија во минатиот век, наиде на голем одзив во јавноста. Оваа



плејада спортски бисери почнува со името на велосипедистот Слободан Арсовски, а завршува со ракометната судиска двојка Драган и Марјан Начевски.

Но вљубеникот во физичката култура и спортот сè уште не мирува. На неговото работно биро се множат нови испишани страници, фотографии. Полека се осмислува монографијата на нашиот прославен пливач Дики Бојаџи.

Првиот претседател на Клубот на спортските ветерани Петар Алексовски-Пепе така активно го минува времето во својата деветта деценија.